

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 24 јуни 2025 година.

Бр. 08-3617/1
24 јуни 2025 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Гордана Сиљановска-Давкова, с.р.

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
Африм Гаши, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕТО И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

Член 1

Во Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија” број 37/1997, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 113/14, 56/15, 129/15, 147/15, 154/15, 27/16, 119/16, 21/18 и 113/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 124/19, 103/21 и 274/22), во членот 3-б зборовите: „на граѓани” се бришат.

Член 2

Во член 61 во ставот (2) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 3

Во член 74 во ставот (6) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”, а зборовите: „министерот за информатичко општество и администрација” се заменуваат со зборовите: „министерот за јавна администрација”.

Член 4

Во член 81 во ставот (2) зборовите: „министерството надлежно за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 5

Во член 87-е став (6) во воведната реченица и член 87-ж во ставот (8) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 6

Во член 87-и во ставот (8) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во ставот (11) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 7

Во член 87-њ во ставот (3), член 87-о во ставот (6) и член 87-р во ставот (4) зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка од работен однос и инспекциски надзор во втор степен”.

Член 8

Во член 88 во ставот (3) зборовите: „Министерството за информатичко општество и администрација” се заменуваат со зборовите: „Министерството за јавна администрација”.

Член 9

Во член 90 став (1) во алинејата 12 зборовите: „министерството надлежно за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 10

Во член 91 во ставот (3) зборовите: „министерот надлежен за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Во став 4 точка 5) во воведната реченица, по зборот „(сертификат)” запирката и зборовите: „не постар од пет години” се бришат.

Во алинејата 5 сврзникот „или” се заменува со запирка.

Во алинејата 6 точката се заменува со сврзникот „или”.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- сертификат, уверение и/или потврда со кои се потврдува познавањето на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик) на најмалку ниво B2 (B2), од Европската референтна рамка за јазици, издадена од установа или институција во државата или од странство, регистрирана како давател на оваа услуга.”.

Член 11

Во член 94 во ставовите (1) и (2), зборовите: „Министерството надлежно за работите на трудот” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Член 12

Во член 98-а во ставот (5) зборовите: „Министерството за труд и социјална политика” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија и труд”.

Во ставот (8) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 13

Во член 98-и во ставот (9) и член 100-а во ставот (3) зборовите: „министерот надлежен за работите од областа на трудот” се заменуваат со зборовите: „министерот за економија и труд”.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.